

Правила за присуство на презентацијата

1



- Исклучени камери и микрофони
- Презентацијата ќе биде доставена по електронска пошта
- во Chat може да пишувате прашања во секое време

Потекло на стока



2

**НОВИ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ
ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО на СТОКИ
(преодни правила за потекло)**

Преференцијално потекло на стока

3

- Вовед
- Зошто нови преференцијални правила за потекло на стоки
- Што се случи со ПЕМ конвенцијата
- Што се случи со Договорите за слободна трговија
- Што се суштинските измени на правилата за потекло
- Алатки за само-утврдување

ВОВЕД

4

Што преставува преференцијалното потекло на стоки и кои се придобивките?


⇒ Помали царински давачки од MFN стапките или нула царински давачки

Како?

Стоките треба да исполнуваат одредени критериуми во земјата на извоз, со цел да се квалификуваат за повластен третман во земјата на увоз.

Критериумите се утврдени со правилата за потекло

Договори за слободна трговија (ДСТ)



ЗОШТО НОВИ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО НА СТОКИ

6

- Договор за слободна трговија – сет на правила за потекло
- Многу договори – многу сетови
- ПЕМ конвенција за потекло – униформен сет на правила – 2012 година
- Поголема флексибилност, нови договори, нови земји

СЕГА еден протокол за потекло скоро во сите ДСТ

Земја ⁷	Правила за потекло
Турција	
Договор за слободна трговија меѓу МК и Република Турција	
Украина	
Договор за слободна трговија меѓу МК и Украина	
Европска заедница	
Спогодба за стабилизација и асоцијација помеѓу МК и Европската Заедница	
Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска	
Спогодба за партнерство, трговија и соработка меѓу МК и ОК	
ЕФТА	
Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите	
ЦЕФТА	
Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЦЕФТА државите	

Регионална конвенција за
ПЕМ
правила за потекло

ШТО СЕ СЛУЧИ СО ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И СО ДОГОВОРИТЕ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА

8

- ПЕМ Конвенција – ревидирање
- Европа 2030
- Долг процес на ревидирање
- Неуспех на преговори за менување на ПЕМ конвенција
- 2019 година – нов пристап
- Менување на договорите за слободна трговија на билатерална основа

ВО ИДНИНА повеќе протоколи за потекло со идентични ПП скоро во сите ДСТ

9

Земја	Правила за потекло
Турција	
Договор за слободна трговија меѓу МК и Република Турција – во процес на измена	Нов Протокол 2
Украина	
Договор за слободна трговија меѓу МК и Украина – во процес на измена	Нов Протокол Ц
Европска заедница	
Спогодба за стабилизација и асоцијација помеѓу МК и Европската Заедница – секој ден се очекува објава на изменетата ССА во СВ	Нов Протокол 4
Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска	
Спогодба за партнерство, трговија и соработка меѓу МК и ОК	Нема измени
ЕФТА	
Договор за слободна трговија меѓу МК и ЕФТА државите – во процес на измена	Нов Протокол Б
ЦЕФТА	
Договор за слободна трговија меѓу МК и ЦЕФТА државите – во процес на измена	Нов Анекс 4

Алтернативна примена

- **Истовремено** ќе важат и постоечките ПЕМ правила и новите ПП
- **Правилата во ПЕМ Конвенцијата** ќе се применуваат **меѓу сите ПЕМ земји**
- **Преодните правила** ќе се применуваат **само меѓу земјите** кои ќе ги изменат своите ДСТ

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11113-2020-INIT/en/pdf>


11

Start ПЕМ конвенција pdf

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11113-2020-INIT/en/pdf

1 of 202

Fit to page Page view Read aloud Add notes

 Council of the European Union

Brussels, 27 November 2020
(OR. en)

11113/20

Interinstitutional File:
2020/0193 (NLE)

UD 221
COMER 97
MED 30
WTO 197
MK 2

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS

Subject: Draft DECISION OF THE EU–REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA STABILISATION AND ASSOCIATION COUNCIL amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, by replacing Protocol 4 thereto concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation

Type here to search Desktop 12:17 PM 10/14/2021

10/15/2021

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

12

- Извозниците за секоја пратка може да одлучат дали:
 - ќе ги користат ПП или
 - ќе ги користат постоечките ПЕМ правила
- Планирано беше измената на сите ДСТ да заврши до 1ви септември 2021 година
- Се очекува **многу скоро** да почне измената на правилата во ССА со ЕУ
- Од денот кога сите земји ќе ги изменат своите ДСТ, **тогаш автоматски** ќе важат новите правила

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

13

- Најголеми измени во новите ПП има кај:
 - Доволна обработка – просечна вредност
 - Толеранција
 - Олеснување на условот за територијалност
 - Забрана за поврат
 - Услов за непроменливост/директен транспорт
 - Докази за потекло
 - Кумулација
 - Список на правила

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

14

- Членот 1 Дефиниции:
 - Додадена дефиниција за Договорна страна применувач на новите ПП
 - Вредност на материјали
 - Додадена вредност
 - Заменлив материјал или заменлив производ
 - Максимална содржина на нето производ може да се изрази и во нето тежина
 - ХС конкретно се дефинира од која Одлука
 - Ex works цена конкретно се дефинира и подизведувач

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

15

- Членот 3 Целосно добиени производи
 - Покрај минерални производи додадено и вода што се црпи од почва или морско дно
 - Водни растенија, аквакултури
 - Производи од заклани животни, не само од живи
 - Собрани производи за рециклирање, избришан делот за користени гуми
 - Олеснети условите за бродови фабрики

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

16

- Членот 4 Доволно обработени производи
- на основ на просечна основа
 - ПП му нудат на извозникот флексибилност да побара од царинските органи одобрение да ја пресметуваат ex-works цената и вредноста на материјалите без потекло на просечна основа, со цел да се земат предвид флукуациите на трошоците и валутните стапки. На овој начин се намалува влијанието на промената на цената за одреден период и курсните разлики
 - Ова им обезбедува на извозниците поголема предвидливост за статусот на потекло на производите што имаат намера да ги извезат.

ПЕМ правила: само на конкретната вредност на суровините за секој готов производ поединечно

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

17

■ Членот 5 Дозволено отстапување Толеранција за користење сировини без потекло

- Се зголемува општата толеранција:
 - ✦ за одредени земјоделски производи до 15% од нето тежина
 - ✦ за индустриските производи до 15% од вредностаПосебни одредби за целосно добиените производи
- Кај текстилите:
 - ✦ за одредени стоки до 15% од нето тежина на основниот материјал
 - ✦ материјали без потекло може до 15% од вредноста

***ПЕМ правила: општата 10% и кај текстилите 8%
соодветно***

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

18

- Членот 6 Недоволно обработка или преработка
- Повеќето операции се останати исти
 - избришана операцијата белење на житарки и ориз, а додадено кршење
 - додадено ароматизирање на шеќер и делумно и целосно мелење на кристален шеќер
 - додадено едноставно додавање вода или разредување или дехидратација или денатурација на производи

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

19

- Членот 7 Кумулација
 - и понатаму се применува дијагонална кумулација
 - ќе се воведат целосна кумулација за сите стоки (ЦЕФТА и ЕФТА), освен за текстили во одредени договори (ЕУ, ТР и Украина)

ПЕМ правила:- дијагонална кумулација во сите договори освен со Украина, целосна кумулација беше воведена надвор од ПЕМ Конвенцијата, на пример во рамки на ЦЕФТА

Кумулација

20

Извоз во	ПЕМ правила	ПРЕОДНИ правила
Каква кумулација се применува и што се очекува?		
ЕУ	дијагонална	- дијагонална - целосна, освен за сировини од 50-63
ЦЕФТА	дијагонална	- дијагонална - целосна
ЕФТА	дијагонална	- дијагонална - целосна
Турција	дијагонална	- дијагонална - целосна, освен за сировини од 50-63
Украина	билатерална	- дијагонална - целосна, освен за сировини од 50-63

Кумулација

Три видови

Билатерална

- Кумулираат **само материјали со потекло**

Дијагонална

- **Надминати минимални операции**

Ако во извозна страна има минимални операции – додадена вредност

Ако нема производство во извозна страна – потеклото се задржува

Целосна

- **Кумулација со материјали без потекло**

Сите операции на обработка и преработка во зоната на кумулација се земаат заедно


- Конечниот производ мора да биде **доволно обработен** (материјали без потекло)

Пример: целосна кумулација сега

22

доказ при целосна кумулација ИД (Изјава од добавувач за непреференцијално потекло)

се плаќаат царински давачки при увоз




За извоз надвор од
ЦЕФТА не е производ со
потекло

Пример: целосна кумулација кога ќе стапат во сила новите правила

23


доказ при целосна кумулација ИД (Изјава од добавувач за непреференцијално потекло)
се плаќаат царински давачки при увоз



Пример: целосна кумулација кога ќе стапат во сила новите правила

24

доказ при целосна кумулација ИД (Изјава од добавувач за непреференцијално потекло)
се плаќаат царински давачки при увоз



Освен за производи од Глава 50 до Глава 63

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

25

- Членот 8 Услови за примена на кумулација
 - да има договор согласно ГАТТ
 - да има исти правила меѓу земјите
 - во СВ на ЕУ да се објави датумот за почеток на примена на новите ПП

Ако се користи кумулација се става забелешката - CUMULATION APPLIED WITH (име на соодветната договорна страна)

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

26

- Исклучоците за кои стоки не може да се користи кумулација и понатаму важат

- 1704 90 99
- 1806 10 30
- 1806 10 90
- 1806 20 95
- 1901 90 99
- 2101 12 98
- 2101 20 98
- 2106 90 59
- 2106 90 98
- 3302 10 29



ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

27

- Членот 9 Единица за квалификација
- Членот 10 Сетови
- Членот 11 Неутрални елементи

Во овие членови нема промена во ПП во споредба со ПЕМ правилата

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

28

- Членот 9 Единица за квалификација

Кога производот се состои од група или составни делови и по ХС се распоредува во еден тарифен број, правилото ќе се однесува на тој тарифен број.

Ако во една пратка има повеќе идентични производи, секој производ мора посебно да ги исполнува правилата за потекло.

*Во овој член **нема промена** во ПП во споредба со ПЕМ правилата*

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

29

- Членот 10 Сетови

Ако се дефинирани по основното правило 3 од ХС за сетови се смета дека се со потекло ако сите составни производи се со потекло.

Исклучок: Сетот како целина е со потекло ако вредноста на производите без потекло не надминува 15% од цената exw на сетот.

*Во овој член **нема промена** во ПП во споредба со ПЕМ правилата*

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

30

- Членот 11 Неутрални елементи

Ако се испратени заедно со опремата, машината, апаратот или возилото, ако се дел од вообичената опрема и кои се вклучени во цената на истата се смета дека се составен дел на истата.

*Во овој член **нема промена** во ПП во споредба со ПЕМ правилата*

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

31

- Членот 12 Сметководствено раздвојување

Основен принцип е чување на материјали со и без потекло на исто место при производство на готов производ.

Се добива одобрение за да може да се користи.

Не постои услов да се користи, доколку чувањето одвоено е многу скапо.

ПЕМ правила: се дозволува ако се докаже дека чувањето на суровините одвоено е многу скапо

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

32

- Членот 13 Начело за територијалност
- олеснување на условот за територијалност
- За сите стоки се дозволува во земја надвор од договорната страна, доработка до 10% од вредноста на готовиот производ

ПЕМ правила: со можност за ваква доработка беа исклучени стоките од Глава 50 до 63

Членот 14 Непроменливост

- Услов за непроменливост/директен транспорт
 - Се олеснува движењето на стоките со потекло помеѓу партнер земјите (поимот „пратка“ е заменет со поимот „производи“ со што се овозможува делење на пратките под царински надзор)
 - Доколку нема сомнеж дека стоките се исти со тие што се извезени, се применува преференцијално потекло
 - Доколку постои сомневање, начинот на докажување на директниот транспорт е олеснет

ПЕМ правила: строго докажување на условот за директен транспорт

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

34

■ Членот 15 Изложби

- по изложбата може да се продадат за увоз стоките што биле изложени
- под царински надзор за време на изложбата
- изложбата може да биде трговска, индустриска, земјоделска или занаетчиска, саем или слична јавна приредба или манифестација, што не е организирана за приватни цели во продавници или деловни простории со цел продавање на странски производи
- на доказот да се наведе име на изложбата

Во овој член нема промена во ПП во споредба со ПЕМ правилата

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

35

- Членот 15 Забрана за поврат

- При извоз на готов производ со потекло се укинува забраната за ослободување од плаќање на царина за суровините без потекло кај сите производи, освен кај текстилите
- Укинување на оваа забрана и за текстилите важи во рамки на ЦЕФТА и ЕФТА

ПЕМ правила: ВАЖИ забрана за ослободување од плаќање царина за суровини без потекло

Пример draw back

36

Во МК се произведуваат седишта за моторни возила од тарифен број 9401 со постапка на **увоз за облагородување**.

Седиштата се со МК потекло

Правило: Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот

Извоз во	измена	ПЕМ правила	ПРЕОДНИ правила
		Дали се плаќа царина на суровините без потекло?	
ЕУ	наскоро	да	не, освен за суровини од 50-63
ЦЕФТА	важи	НЕ	не
ЕФТА	наскоро	да	не
Турција	наскоро	да	не, освен за суровини од 50-63
Украина	наскоро	да	не, освен за суровини од 50-63

Пример draw back

37

Во МК се произведуваат акумулатори од тарифен број 8507 со постапка на **увоз за облагородување**.

Акумулаторите чинат 100 п.е. и се со МК потекло и се за извоз во ЕУ. **Дали при извоз се плаќа царина?**

Правило: Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот и материјали без потекло до 50% цена франко фабрика

суровини	Тар. број/глава-вредност	ПЕМ правила	ПРЕОДНИ правила
киселина	2807 – 15 п.е.	да	не
кутија	39 – 5 п.е.	да	не
Натриум хидроксид	2815 – 8 п.е.	да	не
електроди	85 – 10 п.е.	да	не
легура	73 – 10 п.е.	да	не

Пример draw back

38

Во МК се произведуваат торби од тарифен број 6305 со постапка на **увоз за облагородување**.

Торбите чинат 120 п.е., се со МК потекло со примена на кумулација и се за извоз во ЕУ. **Дали при извоз се плаќа царина?**

***Правило:** Екструзија на вештачки или синтетички влакна или предење на природни и/или вештачки или синтетички сечени влакна, во комбинација со ткаење или со плетење и составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенини*

суровини	Тар. број/глава	ПЕМ правила	ПРЕОДНИ правила
неткаен текстил	5603 – 34 п.е. со потекло Турција	да	не, ако е потеклото ТР
пластика	39 – 15 п.е. Кина	да	не
хартиена етикета	48 – 5 п.е. Кина	да	не
конец	5207 – 5 п.е. Кина	да	да, Глава 50-63
патент	96 – 10 п.е.	да	не

ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

39

■ Докази за потекло

- **Само** уверение за движење ЕУР.1 и изјава за потекло (одобрен извозник и било кој извозник)
- Во рубриката 7 во уверението ЕУР.1 се наведува забелешката - TRANSITIONAL RULES
- Ако се користи кумулација се става забелешката - CUMULATION APPLIED WITH (име на соодветната договорна)
- **Нова** Изјава за потекло дополнета со текст: *во согласност со преодните правила за потекло* или *according to the transitional rules of origin*
- Дополнително со билатерален договор доказите за потекло може да се евидентираат во РЕХ системот и се овозможува издавање на електронски уверенија
- Рокот на важност на доказот е **10 месеци**
- **Изјави од добавувач**

ПЕМ правила: ЕУР.1 и ЕУР-МЕД и изјава за потекло и ЕУР-МЕД изјава за потекло, рокот на важност е 4 месеци

Најважни придобивки на новите ПП

40

Се укинува забраната за ослободување од плаќање на царина на суровините без потекло

Целосна кумулација

ПРИДОБИВКИ

Се зголемува толеранцијата на користење на суровини без потекло

Се користи само ЕУР.1 и изјава за потекло

Измени во Списокот на обработки и преработки

- Значајни поедноставувања
- Групирање на тарифни броеви и примена на единствено поедноставено правило
- Укинати се посебни правила во рамки на одредени тарифните броеви
- Дозволена употреба на материјали без потекло за земјоделски производи изразени само во тежина, а не во вредност, и за некои алтернативни правила: тежина или вредност
- Дозволена употреба на материјали без потекло за некои индустриски производи со зголемување учеството на суровините без потекло од 40% на 50% од ex work цената на готовиот производ

Пример правило за Глава 4

42

Новото правило е идентично, единствено нема друго различно правило за 0403 - јогурт

Тар.број	ПЕМ правила	ПРЕОДНИ правила
Глава 04 Млечни производи; птичји јајца; природен мед; производи од животинско потекло за јадење што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 4 се целосно добиени	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 4 се целосно добиени

Пример правило за Глава 6

43

Новото правило е полесно

Тар.број	ПЕМ правила	ПРЕОДНИ правила
Глава 06 Живи дрвја и други растенија; луковици, корења и сл.; сечено цвеќе и украсни лисја	Производство во кое: -сите употребени материјали од Глава 6 се целосно добиени, и -вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот EXW франко фабрика	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 6 се целосно добиени

Пример правило за Глава 8

44

Новото правило е полесно

Тар.број	ПЕМ правила	ПРЕОДНИ правила
Глава 08 Овошје и јатчесто овошје за јадење; кори од агруми или од дињи и лубеници	Производство во кое: -сето употребено овошје и јатчесто овошје е целосно добиено, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот EXW франко фабрика	Производство во кое сето употребено овошје, јатчесто овошје и кори од агруми или дињи и лубеници од Глава 8 се целосно добиени

Пример правило за 1501

45

Новото правило е групирано и полесно

Тар.број	ПЕМ правила	Тар.број	ПРЕОДНИ правила
1501 Свинска маст (вклучувајќи и сало) живинска маст, освен оние од тарифен број 0209 или 1503: Друго	Производство од месо или остатоци за јадење од свинско месо од тарифен број 0203 или 0206 или од месо и остатоци за јадење од живинско месо од тарифен број 0207	Ех Глава 15 Животински или растителни маснотии и масла и производи од нивно разлагање; подготвени маснотии за јадење; животински или растителни восоци; освен за:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот

Пример правило за 1704

46

Новото правило за бонбони е полесно

Тар.број	ПЕМ правила	ПРЕОДНИ правила
<p>1704 Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада) без какао</p>	<p>Производство :</p> <ul style="list-style-type: none">-од материјали од кои и да е тарифен број, освен од оној на производот,и-во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот EXW франко фабрика	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кој:</p> <ul style="list-style-type: none">- тежината на употребениот шеќер не надминува 40% од тежината на финалниот производ <p>или</p> <ul style="list-style-type: none">- вредноста на употребениот шеќер не надминува 30% од цената франко фабрика на производот

Пример правило за 1806

47

Новото правило за чоколади е полесно

Тар.број	ПЕМ правила	ПРЕОДНИ правила
<p>1806 Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао</p>	<p>Производство :</p> <ul style="list-style-type: none">-од материјали од кои и да е тарифен број, освен од оној на производот,и-во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот EXW франко фабрика	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кој:</p> <ul style="list-style-type: none">- тежината на употребениот шеќер не надминува 40% од тежината на финалниот производ <p>или</p> <ul style="list-style-type: none">- вредноста на употребениот шеќер не надминува 30% од цената франко фабрика на производот

Пример правило за 1902

48

Новото правило за тестенини е полесно

Тар.број	ПЕМ правила	ПРЕОДНИ правила
<p>1902 Теста, варени или неварени или полнети (со месо или др. материји) или поинаку приготвени, како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони; кускус, приготвен или неприготвен:</p>	<p>Производство во кое сите употребени жита и деривати (освен тврдата пченица и нејзините деривати) се целосно добиени</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, во кое:</p> <ul style="list-style-type: none">- тежината на употребените материјали од тарифните броеви 1006 и 1101 до 1108 не надминува 20% од тежината на финалниот производ,и- тежината на употребените материјали од Главите 2, 3 и 16 не надминува 20% од тежината на финалниот производ

Пример правило за 2103

49

Новото правило за кечап е исто

Тар.број	ПЕМ правила	ПРЕОДНИ правила
2103 - Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат брашно или гриз од синап или приготвен сенф	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат брашно или гриз од синап или приготвен сенф
- Брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф)	Производство од материјали од кој и да е тарифен број	Производство од материјали од кој и да е тарифен број

Пример правило за 2202

50

Новото правило за вода и овошни пијалоци е полесно

Тар.број	ПЕМ правила	ПРЕОДНИ правила
<p>2202</p> <p>Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје и зеленчук од тарифен број 2009</p>	<p>Производство :</p> <p>-од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот,</p> <p>-во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот EXW франко фабрика,</p> <p>и</p> <p>-во кое сите употребени сокови од овошје (освен сок од ананас, лимета и грејпфрут) се со потекло</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p>

Пример правило за 2402

51

Новото правило е значително полесно

ПЕМ правила

Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци од тутун од тарифен број 2401 што се употребени се со потекло

ПРЕОДНИ правила

Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот и од тутун за пушење од тарифен подброј 2403 19, во кој што најмалку 10% од тежината на сите употребени материјали од тарифен број 2401 се целосно добиени

Пример правило за Глава 61

52

Новото правило се однесува на производен процес

	ПЕМ правила	ПРЕОДНИ правила
Со директно плетење	Производство од: - природни влакна, - вештачки и синтетички сечени влакна, нечеслани ниту подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа	Предење на природни и/или вештачки или синтетички сечени влакна во комбинација со плетење или хеклање или Екструзија на вештачко или синтетичко филамент предиво во комбинација со плетење или хеклање или Плетење и составување (изработка) со една операција
Со зашивање на две или три плетени парчиња	Производство од предиво	Плетење или хеклање во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина

Пример правило за Глава 62

53

Новото правило се однесува на производен процес

ПЕМ правила

Производство од предиво

ПРЕОДНИ правила

Ткаење во комбинација со составување (изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина

или

Составување (изработка) вклучувајќи **сечење на ткаенина** на која и претходи **печатење** (како самостојна операција)

Пример правило за 8544

54

Новото правило за кабли е полесно

ПЕМ правила

Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената франко фабрика на производот

ПРЕОДНИ правила

Производство во кое вредноста на сите употребени материјали **не надминува 50%** од цената франко фабрика на производот

Пример правило

55

Во МК се произведуваат душеци 9404

ПЕМ правила

Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот

или

Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената франко фабрика на производот

ПРЕОДНИ правила

Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот

или

Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува **50%** од цената франко фабрика на производот

Одобрен извозник

- За пратки со вредност на стоката со потекло поголема од 6000 евра
- Одобрение издава ЦУ
- Не мора да се потпишува изјавата за потекло при извоз
- Не мора извозникот да има чести пратки

ПЕМ правила: само доколку има чести пратки

Верификација на доказите за потекло

- По случаен избор
- Доколку постои основано сомневање
- Се проверуваат сите докази за потекло, ЕУР.1, изјавите за потекло и изјавите од добавувач
- Рок за одговор 10 месеци

САМО-УТВРДУВАЊЕ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

58

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa>. The page title is "Presenting ROSA". The navigation menu includes "Home", "Goods", "Services", "Investment", "Markets", "Toolbox", "Contact", and "My Trade Assistant". The breadcrumb trail is "Home > Toolbox > Tutorials > Presenting ROSA". The sidebar contains a "Tutorials" dropdown menu with the following items: "Presenting ROSA", "How to use My Trade Assistant", "Rules of origin in Access2Markets", and "EU trade agreements in". The main content area features a large image of a map of Europe with a compass rose and the text "ROSA RULES OF ORIGIN SELF-ASSESSMENT". To the right of the map is a "Rules of Origin" self-assessment form with a "Check the results" button. The form includes a "1. Is my product originating in the EU or Japan?" section with a "Check the results" button. Below this is a "document that the product is originating" section with a "Check the results" button. At the bottom right of the page is a "Top" button.

Type here to search

Desktop 11:55 AM 10/14/2021

10/15/2021

Home

Goods ^

Getting started to trade goods



Goods - main concepts ^

Trade agreements and trade arrangements v

Product classification v

Tariffs v

Taxes

Rules of origin ^

Rules of origin quick guide

Goods wholly obtained

Goods sufficiently transformed

Minimal operations

Cumulation



PAGE CONTENTS

Rules of origin – why do we need them?

See if your product qualifies

Proving your product's origin

Present your products and documents for customs clearance

What happens if your product does not fulfil the requirements?



Start benefitting from lower customs duties for your imports or

My Trade Assistant

Including ROSA Rules of Origin Self-Assessment

[How to use this form](#)

[Disclaimer](#)

Product name or HS code

Country from

Country to

Product name or HS code

Search >




Exporting from the EU, importing into the EU - all you need to know

Product-by-product information on

- tariffs & taxes
- rules of origin
- product requirements
- customs procedures
- trade barriers
- statistics

for all EU countries and for more than 120 export markets around the world.

Discover Access2Markets



Meet ROSA




Type here to search



Desktop 12:08 PM 10/14/2021

10/15/2021



<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home>

БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО

Прашања?